

Пишуваат:
Александар КЕЛТАНОСКИ
Наум СТЕФОВСКИ

PMA 400- ЦЕБЕН АСИСТЕНТ

Џебниот медиа асистент PMA 400 е најновиот производ од компанијата ARCHOS и како таков е претставен со оперативен систем Linux, 30 GB меморија.



Овој производ овозможува директно снимање од телевизија, слушање музика, сурфање на Интернет, за забава во секое време поради неговите екстремно мали димензии. Новата генерација на ARCHOS мобилните производи овозможуваат користење на мултимедијални апликации и безжично поврзување со други уреди. PMA 400 е претставник на новите персонални slim компјутери.

МИНИ 20GB MP3 PLAYER.

Gimini XS200 е уште еден претставник на компанијата ARCHOS, тоа претставува екстремно мал 20 GB хард - драјв базиран на аудио плеер, со конкурентно ниска цена. Овој



лесно ракувачки музички плеер е толку мал колку што е и најмалиот 4 GB аудио плеер, кој денес е достапен, а е со димензии (7.6 x 5.9 x 1.9 cm) и тежина од 120 грама.

Овој мал плеер има толку голем капацитет што може да поддржи 300 часа музика или околу 5.000 песни.



THINK SMALLER

Младите креаторски идеи на компанијата ARCHOS и овој пат се претставија со нов револуционерен производ под мотото "THINK SMALLER" (мисли на помали нешта). Тие го презентираат новиот ARCDisk, најмалиот хард диск на светот, кој има капацитет од 20GB и зачудувачко мала големина. Доколку овој хард диск се спореди со флопи дискета, може да се забележи дека тие имаат приближно иста големина.



Инаку, овој мал хард диск е пренослив, а неговата употреба е толку едноставна со што тој брзо ќе стане замена за USB мемориските стикови, бидејќи тој функционира со компјутерите преку USB slotот, со што негова главна карактеристика всушност е брзината на внесување на податоците.

